

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 33

Год. LXIII

Понеделник, 19 март 2007

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
490. Одлука за помилување на осудени лица.....	1	Агенција за електронски комуникации	
491. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица-жртви на семејно насилство.....	2	51. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации.....	7
492. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за улични деца-деца на улица.....	3	3. Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ Заедничка позиција на Советот 2007/121/CFSP од 19 февруари 2007 за продолжување на важноста и измена на Заедничката позиција 2004/179/CFSP за рестриктивни мерки кон раководството на Транснистринскиот регион на Република Молдавија.....	1-4
493. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции	4	Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец февруари 2007 година - претходни податоци.....	7
494. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6	Огласен дел	1-84

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 490.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неизвршаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Борис Лазо Стојановски, од Скопје,
2. Златко Петар Костовски, од с. Панчарево.

II

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Влатко Сребран Илиевски од Делчево, во траење од 3 месеци,
2. Соња Диванис Василева од Делчево, во траење од 3 месеци,
3. Бобан Асенчо Богдановски од с. Арачиново, во траење од 6 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Тасе Трифун Анастасов од Македонска Каменица, во траење од 3 месеци.

IV

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Целадин Зибер Ајдари од Скопје, во траење од 1 година,
2. Трајко Љубе Димов од Скопје, во траење од 5 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-179
19 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

491.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/05 и 111/05), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА-ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема и стручни кадри за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица-жртви на семејно насилство (во натамошниот текст: Центар).

Член 2

Центарот обезбедува дневно и привремено прифаќање и згрижување на лица-жртви на семејно насилство (во натамошниот текст: корисници), кое може да трае најмногу шест месеци, со можност за продолжување за уште шест месеци, давање советодавни услуги, услуги во врска со исхрана, дневен престој, згрижување, одржување на хигиена и културно-забавни активности.

A. ПРОСТОР

Локација

Член 3

За основање на Центарот треба да се обезбеди соодветен станбен простор, во посебен стан, куќа или дел од куќа, во сопственост или изнајмен од основачот.

Член 4

Центарот треба да е сместен во населено место или во близина на населено место, со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, во близина на полициска станица, здравствен дом, училиште, градинка и со можност за користење на обезбеден јавен превоз, зависно од потребите на корисниците.

Член 5

Објектот на Центарот треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Ако истата не е целосно воспоставена, Центарот ја обезбедува од своја страна. Центарот треба да има телефонска линија.

До објектот треба да има целодневен слободен приод за превозни средства.

Објектот е пожелно да има два излеза, а влезот на објектот да биде осигуран со посебно обезбедена влезна врата.

Во Центарот треба да се постават јасни знаци кои ги означуваат итните излези во случај на пожар или друга вонредна состојба.

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбедуваат природна светлина.

Член 6

Центарот треба да обезбеди просторија за дневен престој и дневни активности, просторија за трпезарија, кујна во која корисниците самостојно ќе подготвуваат храна, санитарна просторија и најмалку две спални соби.

Заеднички простории

Член 7

Трпезаријата може да претставува една единствена просторија или да биде посебен простор во кујната или во просторијата за дневен престој.

Спалните соби треба да обезбедуваат најмалку по 5м² по корисник, односно по 3 м² за деца на предучилишна возраст.

Во спалните соби може да се сместат најмногу четири кревети.

Просторијата за дневен престој треба да обезбеди најмалку по 2 м² по корисник. Ако во Центарот нема посебна просторија за дневен престој, може да се користи просторијата за трпезарија за оваа намена, во период кога не се користи за консумирање на оброци.

Во Центарот може да има посебна просторија за работа на стручните работници, која може да се користи и за изолација на болно лице, како и просторија за пеглање и чување на облека на корисниците.

Во Центарот треба да има бања со WC шолја, када, бојлер и машина за перење алишта од пет килограми.

Подовите треба да се изработени од материјал кој е лесен за одржување, а во спалните соби треба да има топла подлога.

Вратите во просторите по правило треба да бидат без прагови и да имаат брава за заклучување.

B. ОПРЕМА

Член 8

Центарот треба да има опрема која одговара на потребите за секојдневно живеење на корисниците.

Во просторијата за дневен престој треба да има доволен број на маси, столици, односно фотелји, витрина или полици за книги, ТВ апарат, и радио апарат.

Собите за спиење треба да се опремени со кревети за спиење за возрастни и соодветни кревети за деца, ормани за чување на личната гардероба, по можност одделно за секое лице и со брава за заклучување, ќебиња, постелнина, пешкири и слично, во количина во зависност од бројот и возраста на корисниците.

Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, треба да се опреми со маса и столици, соодветно на бројот на корисниците.

Член 9

Кујната, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветна опрема и тоа:

	Парче
- шпорет за домаќинство	1
- мијалник	1
- бојлер	1
- фрижидер за домаќинство	1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор	1

Во кујната треба да има и ситна опрема (плехови, тендериња, чинии, лажици, вилушки, ножеви и др.), во количина во зависност од бројот на корисниците.

Опремата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на корозија.

Приборот за јадење треба да биде отпорен на механички, хемиски и термички оштетувања, да биде од растфрј и лесен за одржување.

В. СТРУЧНИ КАДРИ**Член 10**

Во Центарот, во зависност од бројот на корисниците, треба да има соодветен број на стручни кадри и тоа: социјален работник, педагог, психолог или од друга професија, согласно со Законот за социјалната заштита, со завршена обука за работа со жртви на семејно насилство.

Бројот на стручни кадри за остварување на дејноста на Центарот, се утврдува врз основа на бројот на корисниците и тоа за седум корисници (возрасни и деца), треба да се обезбеди социјален работник и психолог со половина од полното работно време, а за 8 до 20 корисници, треба да се обезбедат двајца стручни работници од став 1 на овој член.

Во Центарот основан како посебна организациона единица во установа за социјална заштита или друго правно лице, дел од стручната работа може да ја спроведуваат и стручни работници, вработени во установата или друго право лице.

Ако е потребно надворешно обезбедување на Центарот, може да се обезбеди лице чувар или тоа да се организира во соработка со најблиската полициска станица.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2508/1
12 март 2007 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

492.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 65/05 и 111/05), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДНЕВЕН ЦЕНТАР
ЗА УЛИЧНИ ДЕЦА-ДЕЦА НА УЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема и стручни кадри за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за улични деца-деца на улица (во натамошниот текст: Дневен центар).

Член 2

Дневниот центар обезбедува дневно згрижување на децата, воспитно-едукативни услуги, советувајќишна работа, културно-забавни и рекреативни активности на овие деца и на членовите на нивните семејства.

Услугите од став 1 на овој член, се обезбедуваат преку индивидуална и групна работа, при што една група треба да има најмногу 25 корисника, зависно од возраста на корисниците, кои престојуваат во Дневниот центар најмалку два часа во текот на работните денови.

А. ПРОСТОР**Локација****Член 3**

Дневниот центар треба да е сместен во населено место или во близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура.

Дневниот центар може да е сместен и во рурална средина, ако се исполнат нормативите и стандардите согласно со овој правилник.

Дневниот центар треба да располага со слободно земјиште, хотрикултурно дизајнирано и уредено.

Дневниот центар треба да располага со паркинг простор.

Член 4

Објектот на Дневниот центар треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Ако истата не е целосно воспоставена, Дневниот центар ја обезбедува од своја страна.

Влезот на објектот на Дневниот центар треба да биде пристапен, со доволно широка влезна врата и поставена рампа за движење со инвалидска количка, со максимален наклон на рампата 1:12 (8,33%).

Пристапот до објектот треба да биде поплочен, асфалтиран и без архитектонски бариери.

Врската на влезот со влезниот хол, треба да биде обезбедена преку ветробрански простор со длабочина на ветробранот од минимум 1,8 м. при употреба на еднокрилна врата, односно од минимум 2 м, ако вратите се двокрилни.

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден пристап до заедничките простории и се димензионираат со минимална широчина од 1,20 м, со подови обложени од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.

Вратите во заедничките простории треба да бидат широки минимум 0,9 метри.

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбедуваат природна светлина.

Член 5

Дневниот центар е составен од: заеднички простории (дневна просторија, трпезарија, соба за изолација); простории за комуникација (влезови, холони, коридори-ходници); санитарно-хигиенски простории; административни и економско-технички простории (кујна).

Заеднички простории**Член 6**

Просторијата за дневен престој и дневни активности, во која треба да се овозможат услови за користење на една група на корисници, треба да обезбеди најмалку 1,0 м² по корисник, но да не е помала од 20,0 м². Во просторијата за дневен престој, подот треба да е оптимално топлоотно изолиран, а завршната подна облога треба да е еластична, помонолитна, со малку споеви, заради лесно чистење и дезинфекција. Просторијата за дневен престој, треба да е оспособена и за остварување на програми за воспитно-едукативни услуги, културно-забавни и рекреативни активности на децата.

Трпезаријата може да биде одделна просторија, димензионира со најмалку 1,0 м² по корисник и да овозможи одделно користење на две групи на корисници. Дистрибуцијата и конзумирањето на оброците може да се организира и во просторијата за дневен престој.

Во Дневниот центар може да се предвиди просторија за изолација и згрижување на болно дете, димензионирана од најмалку 6,0 м².

Простории за комуникација**Член 7**

Просторот за гардероба треба да ги поврзува просториите со влезниот хол. Во услови кога влезниот хол е димензиониран за да ја обезбедува и оваа функција, нема потреба од физички одделен простор за оваа намена.

Санитарно-хигиенски простории**Член 8**

Во санитарните простории подовите и сидовите во висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една WC кабина, одделно за машки и женски лица; и
- одвоен санитарен јазол за вработените во Дневниот центар со претпростор за миење раце (мијалник) и WC кабина.

Во санитарните простории или во посебна санитарна просторија, може да има туш кабина, за одржување на личната хигиена на децата.

Административни простории

Член 9

Во Дневниот центар треба да има една просторија за стручниот кадар, во која се чува службената документација, димензионирана од најмалку 10 м².

Економско-технички простории

Член 10

Во Дневниот центар кујната може да биде дистрибутивна, димензионирана од најмалку 10 м², или сопствено димензионирана од најмалку 15 м².

Ако Дневниот центар има сопствена кујна треба да има и магацин за храна, димензиониран од најмалку 6 м².

Член 11

Дневниот центар може да располага со просторија за перење и сушење на личната гардероба на децата, димензионирана од најмалку 2 м².

Б. ОПРЕМА

Член 12

Дневниот центар треба да има опрема изработена од материјал лесен за одржување и тоа:

- просторот за гардероба се опремува со закачалка, гардеробен орман и клупа за собување;
- трпезаријата треба да е опремена со најмалку три маси и дванаесет трпезариски столици;
- просторијата за дневен престој треба да е опремена со основна опрема и тоа најмалку пет маси, дваесетипет столици, орман за чување на нагледни средства, литература и слично (со витрини и затворени касети), ТВ приемник, ДВД систем, музички систем, компјутер, како и потребни нагледни средства за спроведување на содржините на работа, во зависност од возраста и потребите на корисниците, согласно програмските задачи на Дневниот центар;
- административната просторија треба да е опремена со работна маса, гардеробен орман, административен орман и работни столици;
- просторијата за перење и сушење на алишта, треба да има машина за перење на алишта за пет килограми, сушалка, пегла и даска за пеглање и
- поставен клима уред, во зависност од просториите и површината на Дневниот центар.

Член 13

Во Дневниот центар кој има дистрибутивна кујна, треба да има соодветна опрема и тоа:

	парче
- неутрална маса	1
- маса за цедење	1
- висечки елементи	2
- мијалник за садови 1/2	1
- сервисна количка	1
- бојлер од 40 л.	1
- фрижидер за домаќинство	1
- шпорет за домаќинство	1

Во Дневен центар кој има сопствена кујна, треба да има соодветна опрема и тоа:

	парче
- неутрална маса	2
- маса за цедење	1
- висечки елементи	3
- мијалник за садови 1/2	1
- сервисна количка	1
- бојлер од 60 л.	1
- фрижидер од 750 л.	1
- шпорет 1/4	1
- аспиратор	1

Дистрибутивната или сопствената кујна, треба да има и ситна опрема (плехови, тенцериња, чинии, лажичи, вилушки, ножеви и др.), во количина во зависност од бројот на корисниците.

Опремата во кујната треба да биде изработена од цврст и отпорен материјал кој не е подложен на корозија. Приборот за јадење треба да биде отпорен на механички, хемиски и термички оштетувања, да биде од ростфрај и лесен за одржување.

В. СТРУЧНИ КАДРИ

Член 14

Во Дневниот центар во зависност од бројот на корисниците треба да има соодветен број на стручни кадри и тоа социјален работник, педагог, психолог или друг стручен работник согласно со Законот за социјалната заштита, со соодветна обука за работа со деца.

Бројот на стручните работници за остварување на дејноста на Дневниот центар, се утврдува врз основа на возраста и бројот на корисниците и тоа на секои четири корисници треба да се обезбеди еден стручен работник.

Во Дневниот центар со капацитет до 12 корисници, треба да има најмалку два стручни работника од став 1 на овој член.

Во Дневниот центар организиран како посебна организациона единица во установа за социјална заштита или друго правно лице, дел од стручната работа може да ја спроведуваат и стручни работници, вработени во установата или другото правно лице.

Член 15

Во Дневниот центар треба да има и лице за чистење на простории.

Дневниот центар, во кој самостојно се приготвува храна за корисниците, треба да има и лице готвач, како и помошен персонал во кујна.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-2507/1
12 март 2007 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

493.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62.2005 и 111/2005), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦА КОИ УПОТРЕБУВААТ, ОДНОСНО ЗЛОУПОТРЕБУВААТ ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и стандардите за простор, опрема и стручни кадри за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции (во понатамошниот текст: Дневен центар).

Член 2

Дневниот центар обезбедува советодавни услуги, услуги на информирање, советување и едукација, работно ангажирање, културно-забавни и рекреативни активности на лицата кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции (во натамошниот текст: корисници) и на членовите на нивните семејства.

Како корисник во смисла на овој правилник, се смета лице кое постигнало апстиненција од дрога или е во метадонска програма, со стабилна здравствена состојба.

Услугите од став 1 на овој член, се обезбедуваат преку индивидуална и групна работа, при што една група треба да има осум до дванаесет корисници, со престој на корисниците од најмалку 2 часа во текот на работниот ден.

А. ПРОСТОР

Локација

Член 3

Дневниот центар треба да е сместен во населено место или во близина на населено место со развиени сообраќајни врски и друга инфраструктура, со можност за користење на обезбеден јавен превоз.

Дневниот центар може да е сместен и во рурална средина, ако се исполнат нормативите и стандардите, согласно со овој правилник.

Член 4

Објектот на Дневниот центар треба да е приклучен на постоечката инфраструктура во населеното место, со што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички услови. Ако истата не е целосно воспоставена, Дневниот центар ја обезбедува од своја страна.

До влезот на објектот треба да е овозможен непречен пристап за пешаци и возила.

Влезот на објектот на Дневниот центар треба да биде пристапен, со доволно широка влезна врата и поставена рампа за движење со инвалидска количка, со максимален наклон на рампата 1:12 (8,33%).

Врската на влезот со влезниот хол, треба да биде обезбедена преку ветробрански простор со длабочина на ветробранот од минимум 1,8 м. при употреба на енокрилна врата, односно од минимум 2 м, ако вратите се двокрилни.

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден пристап до заедничките простории и се димензионираат со минимална широчина од 1,20 м, со подови обложени од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.

Вратите во заедничките простории треба да бидат широки минимум 0,9 метри.

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбедуваат природна светлина.

Член 5

Дневниот центар е составен од просторија за групна работа, просторија за индивидуална и семејна терапија, информирање и советување, просторија за работилница, изучување на компјутерски вештини и едукација, административна просторија, кујна и санитарно-хигиенски простории.

Заеднички простории

Член 6

Просторија за групна работа треба да претставува една единствена просторија димензионирана со најмалку 1,0 м² по корисник, но не помала од 20,0 м². Во просторија за групна работа, подот треба да е оптимално топлоотно изолиран, а завршната подна облога треба да е еластична, помонолитна, со малку споеви, заради лесно чистење и дезинфекција.

Просторијата за индивидуална и семејна терапија, информирање и советување, треба да биде оспособена за работа со корисниците и нивните семејства. Ако во Дневниот центар нема посебна просторија за индивидуална и семејна терапија, информирање и советување, се користи административната просторија или некоја од посебните простории да се приспособи за оваа намена.

Просторијата за работно ангажирање и едукација на корисниците треба да биде оспособена за работа со една група на корисници, димензионирана со најмалку

1,0 м² по корисник, но да не биде помала од 20,0 м². Во просторија за работно ангажирање се сместуваат и компјутерите, ако во Дневниот центар нема посебна просторија за изучување на компјутерските вештини.

Простории за комуникација

Член 7

Просторот за гардероба треба да ги поврзува просториите со влезниот хол. Во услови кога влезниот хол е димензиониран за да ја обезбедува и оваа функција, нема потреба од физички одделен простор за оваа намена.

Санитарно-хигиенски простории

Член 8

Во санитарните простории подовите и сидовите во висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички плочки и да имаат:

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една WC кабина одделно за машки и женски лица; и
- одвоен санитарен јазол за вработените во Дневниот центар со претпростор за миење раце (мијалник) и WC кабина.

Административни простории

Член 9

Во Дневниот центар треба да има една просторија за стручниот кадар, во која се чува службената документација, димензионирана од најмалку 10 м².

Економско-технички простории

Член 10

Во Дневниот центар треба да има чајна кујна, димензионирана од најмалку 5 м².

Б. ОПРЕМА

Член 11

Дневниот центар треба да располага со опрема која е лесна за одржување и тоа:

- во просторијата за групна работа, треба да има 15 столици, подвижна табла, биро, телевизор, ДВД и музички ситем;

- во просторијата за индивидуална и семејна терапија, информирање и советување, треба да има биро со столица, пет столици и клуб маса;

- во просторијата во која се спроведува програмата за работно ангажирање и едукација на корисниците, треба да биде опремена со голема маса со димензии 3 x 1,50 м и осум столици, орман за чување на работниот материјал, компјутер и материјал за изведување на креативни работилници (глинамол, хартија, бои, стакло, дрвени предмети, волница, фломастери, картон и слично);

- просторијата за учење на компјутерски вештини треба да биде опремена со бироа, столици, компјутери и друга придружна компјутерска техника;

- административната просторија треба да биде опремена со работна маса, столици, телефонски и факс апарат, фотокопир и орман за чување на службената документација.

Член 12

Чајната кујна треба да има соодветна опрема и тоа:

	Парче
- шпорет за домаќинство	1
- мијалник 1/2	1
- бојлер	1
- фрижидер за домаќинство	1
- неутрални маси или висечки плакари за прибор	1

Приборот во кујната треба да биде соодветен за послужување на чај, кафе, сок и слично.

В. СТРУЧНИ КАДРИ**Член 13**

Во Дневниот центар во зависност од бројот на корисниците треба да има соодветен број на стручни кадри и тоа: социјален работник, педагог, психолог, со соодветна обука за советувањата работа и едукација за работа со корисниците и едукатор за комјутерски вештини.

Бројот на стручните кадри за остварување на дејноста на Дневниот центар се утврдува врз основа на бројот на корисниците и тоа на секои четири корисници треба да се обезбеди еден стручен работник.

Во Дневниот центар со капацитет до 12 корисници, треба да има најмалку два стручни работника од став 1 на овој член.

Во Дневниот центар организиран како посебна организациона единица во установа за социјална заштита или друго правно лице, дел од стручната работа може да ја спроведуваат и стручни работници, вработени во установата или другото правно лице.

Во Дневниот центар треба да има и лице за чистење на просториите.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2509/1
12 март 2007 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Љупчо Мешков, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****494.**

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 19.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА****Член 1**

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 26,014
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 26,100
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 26,187
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 27,258

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 26,582
- Д-Е III	до 27,234

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 26,928

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 15,273
- М-2	до 15,250

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 64,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 61,00
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 61,50
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 62,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 50,50
- Д-Е III	до 51,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 40,00

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 18,671
- М-2	до 18,644

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	64,00	63,50	63,00
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	60,50	60,00	59,50
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	61,00	60,50	60,00
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	62,00	61,50	61,00
Д - ДИЗЕЛ	50,00	49,50	49,00
Д-Е III	50,50	50,00	49,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	39,50	39,00	38,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,797
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,815
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,152
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	21,928
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
- Д-Е III	12,256
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 20.03.2007 година.

Бр. 02-501/1
19 март 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

51.

Врз основа на член 14 точка а) и член 32 став 6 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 14.02.2007 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**

Член 1

Во Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2006 и 5/2007), во член 1 став 2 се брише.

Член 2

Во член 3 во табелата зборовите: “повеќе од” се заменуваат со зборот “над”, а после табелата се додаваат зборовите: “но не повеќе од 250.000 евра во денарска противвредност”.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Агенција за електронски комуникации
Бр. 11-12/7
14 февруари 2007 година
Скопје

Комисија
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 16-а од Законот за данок на добивка („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03 и 120/05) и член 30-з став 1 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

**К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2007 ГОДИНА
- претходни податоци -**

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во февруари 2007 година во однос на јануари 2007 година е -0.003.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.005.

3. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи во февруари 2007 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.003.

Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
излезе од печат изданието

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

- СО КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -

од Станка Трајкова и Олгица Костова
(302 страници - брош подврска)
Цена - 700,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Закон за пензиското и инвалидското осигурување во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007033